

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 септември 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Емини Самир с. Ростуше, Маврово и Ростуше УП2 09-90/20 од 29 јуни 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-223 од 18 јуни 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-223 од 18 јуни 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок со максимална едновремена моќност од 11kW.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Емини Самир с. Ростуше, Маврово и Ростуше до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-90/20 од 29 јуни 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-223 од 18 јуни 2020 година издадено од КЕЦ Струга, против висината на надоместокот за приклучок односно 44.100,00 денари за 11kW приклучок.

Во прилог кон Приговорот е доставена следната документација:

- Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-223 од 18 јуни 2020 година,
- Имотен лист бр. 86 за КП бр. 862, КО Ростуше
- Потврда дека жалителот има поднесено Барање за легализација на бесправно изграден објект на КПбр. 862, КО Ростуше, бр. 10-526/18 од 4 јуни 2020 година издадена од Општина Маврово и Ростуше
- БСП-1 образец од 15 јуни 2020 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имајќи го предвид горенаведеното како и фактот што жалителот поседува Потврда дека за објектот се води постапка за легализација, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 90/20
10 септември 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски